

"Зборуваме за откријата од неолитот, бронзеното време, а не знаеме како е основана македонската држава. Моја цел беше да навлезам во душите на Македонците, да го откријам нивниот идентитет и дури тогаш можам да размислувам што се случило по смртта на Александар", вели м-р Камбуровски.

Создавањето на македонската држава почнало во IX век стара ера со спојувањето на трите покраини - Орестија, Елимеја и Тимпеја во владеењето на Керавн, Тирим и Кин.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



кои се напишани како резултат на некои истражувања. Прво би ги спомнал книгите на Плутарх, на Ариан, на Диодор, на Јустин, на Квинт Курти Руф. Тие книги, иако се напишани три до четири века по смртта на Александар Македонски, се единствени оригинални книги, кои се напишани и од каде можеме

низи во битките кај Херонеја и во Теба. Биле многу јаки и опасни, но по победата на Александар, побарале да се приклучат во Александровата војска. Александар ги свикал генералите да се советува со нив околу тој предлог, но сепак дошле до заклучок дека на грчките војници не треба да им се верува,

М-р Паскал Камбуровски по вокација е машински инженер, но негова животна преокупација, покрај професионалната работа е мистеријата поврзана со местоположбата на гробот на Александар Трети Македонски. Тој проучувал и вршел студиозни анализи на сè што е напишано за античка Македонија. Вложувал многу напори за да продере длабоко во душите на античките Македонци и да ги открие нивните обичаи и традиции, со цел да го разбере нивниот идентитет и да го објасни изворот на нивната духовна моќ. Трагајќи по многувековната тајна поврзана со гробот на Александар Трети Македонски, открил нови поими кои сигурно ќе предизвикаат интерес, како кај научниот свет, така и меѓу Македонците каде и да се наоѓаат.

ПРОУЧУВАЊА

"Многу години - вели м-р Камбуровски - се занимавам со истражување на културата на античките Македонци, како прилог на тој мој предизвик кој датира многу одамна, од 1962 година. Со професијата нема никакви допирни точки, но моја животна преокупација беше тајната поврзана со местоположбата на гробот на Александар Македонски. Ги проучував сите пишувања од страна на странски академии, научни трудови, како и напишаните дела, особено оние оригинални од античко време или, пак,

КЕРАВН, ТЕМЕЛО МАКЕДОНСКАТА Е

да исцрпиме вистински податоци за случувањата во тоа време. Тука би го спомнал Ариан, кој последен ја напишал својата книга. Тој бил генерал во времето на владеењето на римскиот император Хадријан. Според неговите податоци, кои ги дава во својата книга, а пишува за подвизите на Александар Македонски, многу од современите историчари го оспоруваат неговото пишување особено што се однесува на учеството и на улогата на грчките наемници од страна на Дариј. Наводно биле преувеличени, неистинити. Ариан како да знаел дека тоа ќе се случи, па уште на почетокот на книгата нагласил: 'Тој што сака да го процени тоа што јас го напишав треба да ги прочита сите книги кои се напишани пред мене, па ќе го разбере она што јас сум го напишал'. Навистина неговата книга е специфична. Оспорувана е бидејќи тука се влезени политички манипулации, намерни промени. Ариан пишува дека во битката кај Граник, во 334 година од старата ера, од страната на Дариј учествувале 20.000 грчки наемници. Тие биле добро обучени војници затоа што биле учес-

затоа што би можеле во критичниот момент да се свртат против него, затоа што во нивната меморија е поразот од битката кај Херонеја и Теба. Александар решил да ги уништи. Ариан пишува дека 18.000 биле погубени, додека 2.000 ги оковале и ги однеле во рудниците на Халкидика како пример дека повеќе Грк не смее да крене рака против Македонец. Но, што прават некои историчари. Ги спомнуваат само тие 2.000, додека за останатите ниту збор".

М-р Камбуровски прочитал многу книги во повеќе изданија - на полски јазик, превод од англиски, па и од француски, ги има добро проучено делата од современите историчари како Јуџин Борза, Николас Хамонд, Грифит, Питер Грин, Бадијан и други, и во овој случај, како што вели тој, може да го оправда Ариан дека дава вистински податоци, иако по потекло бил Грк. Ариан нагласува дека користел податоци исклучително од Аристобул и од Птоломеј (кој подоцна станал и цар на египетската царска династија), а тие биле директни учесници на походите.



АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЈА НАПАГА ВОЕНАТА КОЛА НА ПЕРСИСКИОТ ЦАР ДАРИУШ III

Во своето истражување м-р Камбуровски особено го потенцира историчарот Јуџин Борза, кој е најголем авторитет во однос на историјата на античка Македонија. Тој е пензиониран професор и живее во САД, генијален човек. Никогаш не бил во Грција, никогаш не истражувал, но вршел анализи и доаѓал до највистински податоци за состојбите во тоа време, кои се многу важни за нас но, за жал, ние многу малку ги познаваме.

"На симпозиум по повод познатиот филм 'Александар' на Оливер Стоун, тој ги потсетил историчарите дека тие го критикувале режисерот Стоун, а самите доволно не го познаваат Александар. Кога дискутирал и полемизирал со нив им велел 'вие пишувате дека целта на Александар била да ја шири грчката култура или т.н. хеленизам - тоа не е вистина. Исто така, вие го употребувате политичкото име Александар Велики, а не историското Александар Македон-

ски. Тоа треба да го знаете и треба да знаете дека сè што е направено во времето на владеењето на Македонците, тоа тие не го направиле ниту како Грци, ниту како било кој друг народ. Сè што направиле го направиле исклучително како Македонци", додава м-р Камбуровски.

Професорот Борза напишал дека Македонците со својот интелект ги надминале сите тогашни народи. Тоа се видело во походите на Александар, за што Борза вели "ние знаеме што направил Александар, но не знаеме како".

"За битката со Пор во Индија, кога Александар со 5.000 коњаници, натоварени со опрема ја поминал огромната река Хидасп, 2 км широка, и нападнал таму од каде што непријателот не се надевал, навистина наведува на размислување како можел тоа да го направи. Или освојувањето на островот Тир, 800 метри оддалечен од брегот. Од тие 800 метри Александар направил премостување исполнувајќи го со песок, со дрвја и со камења за да пристигнат до островот. Исто така, необјаснив е и преминот на реките Нил, Тигар, Еуфрат, Амурдарја, Инт со нејзините пет притоки наречени Пенџап... Требало макотрпно да се носи материјал, сè ова е енигма како можел тоа да го изведе!?", објаснува м-р Камбуровски.

ОДГОВОР

Понатаму, како плод на долгогодишните проучувања кај м-р Камбуровски се наметна и прашањето: "Кои биле тие Македонци?", за што и ден денес нема историски одговор. Како што потенцира м-р Камбуровски, зборуваме за откријата од неолитот, бронзеното време, а не знаеме како е основана македонската држава. Негова цел била да навлезе во душите на Македонците, да го открие нивниот идентитет и дури тогаш може да размислува што се случило по смртта на Александар. Тоа е многу широка и тешка тема, но навлегувајќи во тие проблеми, кои се поврзани со нивниот идентитет, открива многу работи кои досега беа непознати. Едни од тие феномени, кои ги открива, е пролетниот празник Ксантика, кои Македонците го славеа цел месец со невидена спонтаност, вознес кон боговите и сонцето, кога си ги простувале гревовите со ора и со песна.

"Ја барав причината на нивната духовна моќ, ги проучував и нивните обичаи, затоа што тие се сликата на душата на еден народ. Ако ги откриеш обичаите ќе ја откриеш и душата. Симболот на Ксантика била црвено-белата врвка исплетена од црвено и бело предиво, која тогаш се провлекувала како нишка за спојување на тие луѓе во една нерас-

ПОЛОЖНИК НА ТНИЧКА ДРЖАВА

"Зошто се викале Аргијадите? Ова сакам малку да го појаснам. Македонците го обожавале богот Зевс, за кој историчарите тврдат дека не е грчки бог, а за нивен патрон го имале неговиот син Македон и затоа се нарекувале Македонци. Но, да се потсетиме како Зевс станал славен бог. Според митските преданија, негов татко бил Кронос, на кој му било претскажано дека еден од синовите ќе го убие. Така, од страв секогаш кога ќе му се родело дете тој го голтал. Но, по изгубени пет деца, за шестото жена му го опијанила и му дала да голтне камен, а детето го скрила во пештера. Таму го доела козата Амалтеја. Кога ѝ се скршил рогот малиот Зевс го зел рогот в раце и секогаш добивал сè што ќе посакал. И до денес се користи како изрека 'рог на изобилство'. Но, кога умрела козата, богот на огнот Хефес, од кожата на козата му направил штит, кој се викал егида. Маската на Македонците била козата, тоа никој не го крие. Многу пати и Александар Македонски е прикажан со два рога. Македонците се гордееле што ја обожавале козата. Својата царска династија ја нарекле Аргијади. Таа династија траела пет века, до смртта на Александар Македонски и неговиот син", тврди м-р Камбуровски.

кинлива и монолитна целина. Ксантика одиграла клучна улога во формирањето на светопогледот на Македонците. Таа била синоним за нивниот идентитет и етничка припадност. Така, истражувајќи открив и други интересни работи, за кои историчарите или не ги познаваат или, пак, лошо ги интерпретираат. Меѓутоа, она што најмногу го привлече моето внимание е феноменот во врска со создавањето на македонската етничка држава, која до сега никој ја нема објаснето.

Некои истражувачи се повикуваат на митски преданија, пренесени од грчки историчари, кои сосема се погрешни. Но, читајќи, истражувајќи дојдов до едно откритие за кое сметам дека е вистинската приказна за создавањето на македонската држава.

Историчарите се сосема изгубени кога го бараат првиот, Козјиот град. Тоа беше главен град и оттаму почнало сè. Според мене, тој град се наоѓал во покраината Орестија (сегашна костурска околина), а името му било Аргида, што значи главен козји град. Ќе појаснам: додавката 'ар' значи главен како, на пример, архиепископ, архијереј, архистратег..., додека зборот гида е старомакедонски збор и означува коза. И денешните Македонци кои живеат во



на Орестија се викале Орести Македонци, а нивните владетели го прифатиле името Аргиади - козари. Тие не биле некои дојдени Темениди од Пелопонез, туку автохтони Македонци од Орестија. Создавањето на македонската држава почнало во IX век стара ера, со спојувањето на трите покраини - Орес-

м-р Камбуровски.

На крај тој го издвојува и Николас Хамонд, според кој, создавањето на македонската држава е основано врз исказите на грчки историчари, но не е земено предвид пишувањето на македонскиот историчар Марсеј, кој живеел во времето на Александар Македонски



БИТКАТА ПРОТИВ ИНДИСКИОТ ВЛАДЕТЕЛ ПОР

Костурско козата ја викаат гида. Токму таму почнал процесот на создавање на македонска држава и тоа во време на владеењето на Керавн (Keravnos), што значи молња. Тој бил човек, автохтон Македонец, а не митски цар. Неговата резиденција била во месноста Ватина (не постои на ниту една карта) шест километри западно од градот Рупишта, на брегот на реката Бела Бистрица. Тој решил да ги спои македонските племиња, кои имале иста култура, јазик, иста вера, ист генетски код. Жителите

тија, Елимеја и Тимпеја во владеењето на Керавн, Тирим и Кин. Според грчките историчари, Тукидид и Псевдо-скилас, по спојувањето, се нарекувале македонски земји. Во VII век стара ера дошло до избор на првиот македонски цар Пердика Први кој бил избран од македонско собрание. Процесот на создавањето на македонската етничка држава бил долг и макотрпен и траел цели пет века до времето на владеењето на Филип II, кога дошло до целосно спојување на сите покраини", потенцира

Оној кој треба да го славиме е Керавн. Зошто? Филип со последната жена, која се викала Клеопатра, Македонка аристократка, имал две деца. Првото било девојче и го нарекол Европа, а синчето Керавн. Значи, каква симболика има. Тој (Керавн) кој го почнал процесот на создавање на македонската држава, која траела пет века, од IX век стара ера до IV век во времето на Филип II, кога веќе ја основал таа држава позната во цел свет.

и е автор на книгата "Македоника". Марсеј тврдел дека зародишот за создавање на македонската држава го иницирал Керавн. Карол Буш, пак, тврдел дека сите цареви од Александар Трети Македонски до Керавн потекнуваат од царската лоза, а по татковска крв тие сите се Керавниди... примери и податоци многу.

"За сè ова сакам да ги информирам и Јуџин Борза, но и сите Македонци и да ги заинтересирам, иако некои од нив можеби и нема да се согласат, а можеби и ќе ме негираат. Но, верувам дека и тие ќе дојдат до истото, до вистината за создавањето на македонската држава".